

IN MEMORIAM



Љубомир Трајковски
(31.05.1934-05.02.2003)

Советник по историја во пензија

На 5.02.2003 година по кратко боледување почина Љубомир Трајковски, професор по историја во пензија, долгогодишен советник во Бирото за развој на образованието, Подрачна единица Велес.

Љубомир Тодор Трајковски е роден на 31.05.1934 година во село Чашка, Велешко. Основното образование го завршува во родното место, а потоа гимназијата ја завршува во „Кочо Рацин“ Велес, во која матурира во 1956 година.

По матурирањето се запишува на Вишата педагошка школа на група историја и географија во Скопје. Работејќи како наставник, вонреден ги завршува студиите на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ Скопје на Филозофскиот факултет на групата Историја во 1968 година.

Наставничката дејност ја отпочнува од 1.09.1959 година, во осумгодишното училиште „Тодор Јанев“ во Чашка, а од 1.09.1962 година од страна на Собранието на општината е именуван за директор на истото училиште. Од 1.02.1969 година е избран за директор на ОУ „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ во Велес, а од 15.09.1973 година стапува на должност директор на „Гимназијата Кочо Рацин“ Велес, на која должност останува сè до 30 ноември 1982 година.

Од 1.12.1982 година работи во Педагошкиот завод на Македонија Подрачна единица Велес, како директор, одговорен работник и советник по историја. На таа должност останува сè до 31 мај 1999 година кога се пензионира.

Во својата педагошка и професионална активност постојано е истакнувал со врвни организациони и стручни способности, како одговорен соработник на наставниот кадар, како кординатор и поттикнувач на современата настава. За својата професионална определеност во својата најрана младост бил ангажиран во Универзитетскиот одбор на Сојузот на студентите на Македонија, претседател на општинска конференција на Младина, претседател на СИЗ за детска заштита, Претседател на Општинскиот одбор на месни заедници - Велес, член на Републички одбор на синдикатот на работниците од образованието, наука и култура, член на Друштвото за наука и уметност - Велес.

За својата повеќегодишна работа и постигнатите резултати има добиено повеќе дипломи, пофалници и признанија.

Во својата педагошка активност, како советник и директор, учествувал во изготвување на програми по предметот историја, изготвувал стручни и научни трудови од области на историја и историографијата. Соработувал во стручен печат, рецензирал учебник по историја за VIII одд. Објавил повеќе стручни трудови за ученичкото организирање во „Просветен работник“. По повод 40-години од слободен развој на воспитанието и образованието во Македонија (Симпозиум); Учествовал во истражувачката работа: „Формирањето на поимите за општество кај учениците од IV одд.“

Автор и коавтор на повеќе учебници: Запознавање на општеството за IV одд. Автор е на учебникот по Историја за V одделение, издание 2001 год. Коавтор е на учебникот Историја за VI одделение, издание- 2002 год. Коавтор е на учебникот Историја за I клас културолошка-просветна струка, издание 1989 година. Коавтор е на учебникот по Историја за II клас гимназија. Бил соработник на списанието Историја, кое го издава Сојузот на историчарите на РМ. Бил соработник на списанието „Настава историе“ Загреб. Учествовал со реферати на научни симпозиуми организирани од Сојузот на историчарите на РМ. Љубомир Трајковски како активен член на Сојузот на историчарите на РМ беше еден од организаторите на државниот натпревар по историја за учениците во средното образование, како и други активности од областа на историјата во основните и средните училишта.

Љубомир Трајковски беше човек во кој беа соединети чувството на хуманоста и стручност, тој успеваше да го почувствува секое треперење на своите колеги, да го прими и охрабри во педагошката работа. До последен момент, тој остана доследен на себеси, на својата професија, на својата животна преокупација.

Ние колегите се гордееме што бевме соработници со Љубомир Трајковски, тој ќе ни остане како трајност, со неговите совети и упатства кои уште долго време ќе ги спомнуваме како примарни во хуманата професија. Сите ние имавме среќа да бидеме насочувани, од неговите совети ја учевме азбуката на професијата. Сето тоа го правеше спонтано, ненаметливо, лесно ги освежуваше нашите сознанија, знаеше да ни ја поттикне вербата во сопствените можности, а исто така да бидеме праведни и отворени во критиката.

Констадин ДАМЧЕВСКИ,
советник Биро за развој на
образованието ПЕ Велес